

**ИМПЕРИЈАЛ ТОБАКО АД увоз-извоз Валандово**

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

И

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА

НА 31 ДЕКЕМВРИ 2025 ГОДИНА

## **СОДРЖИНА**

	Страна
<b>Извештај на независниот ревизор</b>	1-4
<b>Финансиски извештаи</b>	
Извештај за финансиска состојба	5
Извештај за сеопфатна добивка	6
Извештај за промените во главнината	7
Извештај за паричните текови	8
Белешки кон финансиските извештаи	9



# РЕВИДИЗО

Друштво за ревизија  
ул. Фредерик Шопен, 28 1-1, 1000 Скопје

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До

Основачот и Раководството на **ИМПЕРИАЛ ТАБАКО АД Валандово**

### Мислење

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на Импераил Табако АД Валандово (“Друштвото”), кои што го вклучуваат Извештајот за финансиската состојба на 31 декември 2025 година, како и Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за промените во главнината и Извештај за паричните текови за годината којашто завршува тогаш, и белешки кон финансиските извештаи, вклучително и преглед за значајните сметководствени политики.

Според нашето мислење, придружните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2025 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија („PCM“).

### Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР). Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот кодекс за етика за професионалните сметководители (вклучувајќи ги и меѓународните стандарди за независност) (Кодексот на OMCEC) на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители кои се во примена во PCM заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на Финансиски извештаи во PCM и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на OMCEC кој е во примена во PCM.

Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

### Други информации

Раководството е одговорно за другите информации, кои во себе ги вклучуваат Годишниот извештај за работењето на Друштвото и Годишната сметка изготвени од раководството во согласност со Законот за трговски друштва, но не ги вклучуваат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за финансиски извештаи не се однесува на другите информации и ние не изразуваме кава било форма на уверување за нив, освен во обем кој е експлицитно наведен во делот Извештај за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, наша одговорност е да ги прочитаеме другите информации и притоа да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или нашето знаење, прибавено во ревизијата, или



# РЕВИДИЗО

Друштво за ревизија  
ул. Фредерик Шопен, 28 1-1, 1000 Скопје

поинаку произлегува дека се материјално погрешно прикажани. Доколку, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие други информации, ние треба да известиме за овој факт.

Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање.

## ***Одговорност на раководството за финансиските извештаи***

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие Финансиски Извештаи во согласност со сметководствените стандарди во примена во Република Северна Македонија, како и внатрешната контрола којашто раководството смета дека е неопходна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

При подготвување на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставка на континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине работењето, или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Друштвото.

## ***Одговорност на ревизорот за ревизија на финансиските извештаи***

Нашите цели се да добиеме разумно уверување за тоа дали Финансиските извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно искажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или грешка и се смета дека се материјални доколку, поединечно или во вкупен износ, разумно би се очекувало да влијаат на деловните одлуки на корисниците донесени врз основа на овие Финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со ревизорските стандарди во примена во РСМ, ние користиме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Ние исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во Финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка; дизајниравме и спроведуваме ревизорски процедури како одговор на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се доволни и соодветни да обезбедат основа за нашето мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешни контроли.



# РЕВИДИЗО

Друштво за ревизија  
ул. Фредерик Шопен, 28 1-1, 1000 Скопје

- Стекнуваме разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел да изразиме мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените процени и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на примената на претпоставката за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството, и врз основа на прибавените ревизорски докази, дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значајна сомнителност во способноста на Друштвото да продолжи со работењето. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзани обелоденувања во Финансиските извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модифицираме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази примени до датумот на нашиот ревизорски извештај. Меѓутоа, идни настани или услови можат да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката за континуитет.
- Го оценуваме севкупното презентирање, структура и содржина на финансиски извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали финансиски извештаи ги преставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација. Комуницираме со раководството, меѓу останатите прашања, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата, како и значајните ревизорски наоди, вклучувајќи ги и значајните недостатоци во внатрешната контрола што ги идентификуваме во текот на ревизијата.

Ние, исто така, им обезбедуваме изјава, на оние се задолжени за управувањето, дека сме усогласени со релевантните етички барања во однос на независноста и комуницираме со нив за сите односи и други прашања за кои разумно може да се смета дека влијаат на нашата независност и, онаму каде што е применливо, активностите преземени за елиминирање на законите или применетите заштитни мерки.

Од прашањата за кои е комуницирано со оние кои се задолжени за управувањето, ние носиме заклучок за оние прашања кои се од најголемо значење за ревизијата на финансиски извештаи во тековниот период и поради тоа се сметаат за клучни ревизорски прашања. Ние ги опишуваме овие прашања во нашиот ревизорски извештај, освен доколку законот или регулативата исклучува можност за јавна објава на прашањата или кога, во екстремно ретки ситуации, сме заклучиле дека за прашањето не треба да биде известно во нашиот извештај, поради негативните последици од кои разумно би се очекувало да ги надминат користите за јавниот интерес од таквото комуницирање.



# РЕВИДИЗО

Друштво за ревизија  
ул. Фредерик Шопен, 28 1-1, 1000 Скопје

## **Извештај за други правни и регулаторни барања**

Како што е наведено во пасусот Други информации Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2025 година во согласност со член 384/240 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025 година, во согласност со МСР, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија.

Според наше мислење, историските финансиски податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025 година.

Скопје, 15/06/2026

РЕВИДИЗО ДОО Скопје, Регистарски број на лиценца 37/15.11.2021

Овластен ревизор  
Сашко Марковски

РЕВИДИЗО ДОО, Скопје,  
Управител  
Сашко Марковски



**ИМПЕРИЈАЛ ТАБАКО АД**  
**МБ 4281390**

**БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА НА ДЕН 31.12.2025 ГОДИНА**

(во 000 денари)

Позиција	АОП	31.12.25	31.12.24
<b>СРЕДСТВА</b>			
А) Побарувања за запишан, а неуплатен капитал	001		
Б) Долгорочни средства	002	444.156	444.221
Нематеријални средства	003	159	36
10,117, материјални средства	004	444.997	444.185
Долгорочни вложувања	005		
Долгорочни побарувања	006		
В) Тековни средства	007	228.114	278.375
Залихи	008	65.543	71.100
Побарувања од купувачи	009	67.821	80.166
Побарувања за аванси во земјата	010		
Останати краткорочни побарувања	011	10.912	390
Долгорочни финансиски вложувања	012	65.000	120.000
Активни временски разграничувања	013	9.794	2.757
Парични средства и еквиваленти на паричните средства	014	9.044	3.962
<b>ВКУПНА АКТИВА</b>	<b>015</b>	<b>673.270</b>	<b>722.596</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>			
А) Капитал и резерви	016	511.698	503.132
Капитал	017	2.627	2.627
Премии на емитирани акции	018		
Ревалоризациона резерва	019		
Резерви	020	48.893	42.177
Добивка за деловна година	021	15.232	20.052
Акумулирана добивка (загуба)	022	444.946	438.276
Откупени сопствени акции	023		
Б) Долгорочни резервивања за ризици и трошоци	024		
В) Малцински интерес	025		
Г) Долгорочни обврски	026	88.840	104.304
Д) Тековни обврски (АОП 026+027+028+029+30+31)	027	72.732	115.160
Обврски спрема добавувачи	028	65.888	81.581
Останати краткорочни обврски	029	5.904	9.988
Обврски за аванси	030	523	185
Обврски по краткорочни кредити	031	417	23.406
Одложено плаќ. на трош. и приходи во идните периоди	032		
<b>ВКУПНА ПАСИВА (АОП 016+022+023+024+025)</b>		<b>673.270</b>	<b>722.596</b>

**ИМПЕРИЈАЛ ТАБАКО АД**  
**МБ 4281390**

**БИЛАНС НА УСПЕХ**

Позиција	АОП	2025	2024
<b>Приходи од продажба</b>	<b>032</b>	<b>447.069</b>	<b>455.039</b>
Останати оперативни приходи	033	442.626	449.811
Промени на залихите на готови производи и производството во тек	034		
Сопствени производи употребени и капитализ. во претпријатието	035		
Потрошени материјали и ситен инвентар	036		
Трошоци за вработените	037	-38.615	-34.894
Амортизација и ревалоризација на амортизација	038	-9.493	-9.219
останати оперативни расходи	039	-55.138	-57.877
Набавна вредност на трговски стоки	040	-325.475	-330.249
<b>Добивка/загуба од оперативно работење (АОП032 до040)</b>	<b>041</b>		
Финансиски приходи	042		
Финансиски расходи	043		
<b>Добивка/загуба пред одданочување (АОП 041+042+043)</b>	<b>044</b>	<b>18.348</b>	<b>22.800</b>
Данок од добивка	045	3.116	2.748
<b>Добивка/загуба од редовно работење по оданачување (АОП 044-045)</b>	<b>046</b>	<b>15.232</b>	<b>20.052</b>
Малцински интерес	047		
<b>Нето добивка/загуба од редов.активн.(АОП046+047)</b>	<b>048</b>	<b>15.232</b>	<b>20.052</b>
Вонредни приходи	049		
Вонредни расходи	050		
<b>Нето добивка/загуба (АОП 048+049+050)</b>	<b>051</b>	<b>15.232</b>	<b>20.052</b>

**ИМПЕРИЈАЛ ТАБАКО АД**  
**МБ 4281390**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО**

Позиција	АОП	2025	2024
<b>А) Готовински текови од деловни активности (збир АОП 049 до 064)</b>	<b>052</b>		
Нето добивка/загуба после оддначување	053	15.232	20.052
Амортизација	054	9.493	9.219
Ревалоризација на амортизација	055		
Зголемување/намалување на залихи	056		
Зголемување/намалување на купувачите	057		
Зголемување/намалување на побарув. за аванси	058		
Зголемување/намалување на остан. краткор. побарување	059		
Зголемување/намалување на АВР	060		
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	061		
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	062		
Зголемување/намалување на ост. кратк. обврски	063		
Зголемување/намалување на ПВР	064		
<b>Б) Готовински текови од инвестициони активности (АОП 066 до 070)</b>	<b>065</b>		
Директни набавки на немат. и материј. средства	066		
Продажба на материјални и нематеријални средства	067		
Зголемување/смалување на долгорочни вложувања	068		
Зголемување/смалување на долгорочни побарувања	069		
Зголемување/намалување на крат. финансиски вложувања	070		
<b>В) Готовински текови од финансиски активности (АОП 072 до 076)</b>	<b>071</b>		
Зголемување на капиталот	072		
Зголемување/намалување на долгорочни кредити	073		
Стекнување на малцински интереси	074		
Исплатени дивиденди	075		
Откуп/продажба на сопствени акции	076		
<b>Зголемување/смалување на паричните средства</b>	<b>077</b>	<b>5.082</b>	<b>-7.125</b>
<b>Парични средства на почетокот на годината</b>	<b>078</b>	<b>3.962</b>	<b>11.087</b>
<b>Парични средства на крајот на годината</b>	<b>079</b>	<b>9.044</b>	<b>3.962</b>

ИМПЕРИЈАЛ ТАБАКО АД  
МБ 4281390

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ НА  
АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО

Позиција	2024	зголем.	Намалув	2025
Запишан капитал	2.627			2.627
Премии на емитирани акции				
Откупени сопствени акции				
Резерви	42.177	6.716		48.893
Добивка за тековна година		15.232		15.232
Акумулирана добивка/загуба	458.329	13.336	26.719	444.946
Дивиденди				
Ревалоризациона резерва				
<b>Вкупно капитал и резерви</b>	<b>503.133</b>	<b>35.284</b>	<b>26.719</b>	<b>511.698</b>



# "Имперријал Табако" АД Валангово

2025 година

ПРИЛОГ 3

## ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

### 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

- Назив на друштвото, форма на трговско друштво, број на регистарска влошка во Трговскиот регистар;
- Седиште;
- Промени во регистарската влошка во Трговскиот регистар до периодот на известување;
- Позначајни дејности кои ги извршува;
- Идентификација на поврзани субјекти (назив и процентуално учество);
- Број на вработени према степен на образование;
- Сопственичка структура;
- Други релевантни информации за друштвото.

### 2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

- Изјава за усогласеност (врз основа на кои стандарди е подготвена годишната сметка);
- Информација дали годишна сметка е поединечна или консолидирана;
- Валута на презентација.

### 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

- Краток опис на позначајните сметководствени политики кои се применети во двата пресметковни периода во годишната сметка (за приходите, расходите, нематеријалните средства, материјалните средства, побарувањата и обврските и друго).

### 4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

- Применети методи на значајни проценки кои се применети (за нематеријални и материјални средства, приходи, расходи и друго).

### 5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ

- Опис на промената или корекцијата (врз основа на кој стандард или друга законска регулатива е настаната промената) за кои позиции на годишната сметка се однесуваат и квантифицирани ефекти од извршената промена или корекција.

### 6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

- Опис на ризикот (кредитен ризик, пазарен ризик, ризик на ликвидност) и користени методи за мерење на ризикот и квантифицирани информации за ризикот.

## 7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Средства во подготовка	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>						
Салдо на 1 Јануари 2025__ (тековна година)			486.595			486.595
Зголемување			151.880			151.880
Намалување						
Салдо на 31 Декември 2025__ (тековна година)			638.475			638.475
<b>Исправка на вредноста</b>						
Салдо на 1 Јануари 2025__ (тековна година)			450.814			450.814
Амортизација			28.784			28.784
Намалување						
Салдо на 31 Декември 2025__ (тековна година)			479.598			479.598
<b>Нето сметководствена вред- ност на 31 Декември 2025 (тековна година)</b>			<b>158.877</b>			<b>158.877</b>
<b>Нето сметководствена вред- ност на 1 Јануари 2025(тековна година)</b>			<b>35.781</b>			<b>35.781</b>
<b>Набавна вредност</b>						
Салдо на 1 Јануари 2024__ (претходна година)			468.145			468.145
Зголемување			18.450			18.450
Намалување						
Салдо на 31 Декември 2024__ (претходна година)			486.145			486.145
<b>Исправка на вредноста</b>						
Салдо на 1 Јануари 2024__ (претходна година)			333.501			333.501
Амортизација			117.313			117.313
Намалување						
Салдо на 31 Декември 2024__ (претходна година)			450.814			450.814
<b>Нето сметководствена вред- ност на 31 Декември 2024__ (претходна година)</b>			<b>35.781</b>			<b>35.781</b>
<b>Нето сметководствена вред- ност на 1 Јануари 2024__ (претходна година)</b>			<b>134.644</b>			<b>134.644</b>

## 8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестици и во тек	ВКУПНО
<b>Набавна вредност</b>					
Салдо на 1 Јануари 2025 (тековна година)	386.897	539.235.941	43.309.629		582.932.467
Зголемување		3.061.351	7.319.443		10.380.794
Намалување			-220.509		-220.509
Салдо на 31 Декември 2025 (тековна година)	386.897	542.297.292	50.408.563		593.092.752
<b>Исправка на вредноста</b>					
Салдо на 1 Јануари 2025(тековна година)		115.016.363	23.731.124		138.747.487
Амортизација		5.405.267	4.058.960		9.464.227
Намалување			-115.759		-115.759
Салдо на 31 Декември 2025 (тековна година)		120.421.630	27.674.325		148.095.955
<b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2025 (тековна година)</b>	<b>386.897</b>	<b>421.875.662</b>	<b>22.734.238</b>		<b>444.996.797</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2025 (тековна година)</b>	<b>386.897</b>	<b>424.219.578</b>	<b>19.578.505</b>		<b>444.184.980</b>
<b>Набавна вредност</b>					
Салдо на 1 Јануари 2024(претходна година)	386.897	536.119.374	39.279.923		575.786.194
Зголемување		3.116.567	4.183.774		7.300.341
Намалување			-154.068		-154.068
Салдо на 31 Декември 2024 (претходна година)	386.897	539.235.941	43.309.629		582.932.467
<b>Исправка на вредноста</b>					
Салдо на 1 Јануари 2024(претходна година)		109.640.409	20.134.834		129.775.246
Амортизација		5.375.954	3.725.298		9.101.252
Намалување			-129.011		-129.011
Салдо на 31 Декември 2024(претходна година)		115.016.363	23.731.124		138.747.487
<b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2024(претходна година)</b>	<b>386.897</b>	<b>424.219.578</b>	<b>19.578.505</b>		<b>444.184.980</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2024(претходна година)</b>	<b>386.897</b>	<b>426.478.965</b>	<b>19.145.086</b>		<b>446.010.948</b>

9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

20__	Недовршени земјоделски производи	Основно стадо	Обртно стадо	Повеќе- годишни насади	Средства во подготовка	ВКУПНО
Состојба на 1 Јануари 20__ (тековна година)						
Зголемување како резултат на набавки						
Намалување како резултат на продажби						
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						
Промена на вредноста на биолошките средства						
Трошоци на амортизација на биолошките средства						
<b>Состојба на 31 Декември 20__ (тековна година)</b>						
<i>Нетековни средства</i>						
<i>Тековни средства</i>						
<b>Вкупно биолошки средства</b>						
<b>20__</b>						
Состојба на 1 Јануари 20__ (претходна година)						
Зголемување како резултат на набавки						
Намалување како резултат на продажби						
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						
Промена на вредноста на биолошките средства						
Трошоци на амортизација на биолошките средства						
<b>Состојба на 31 Декември 20__ (претходна година)</b>						
<i>Нетековни средства</i>						
<i>Тековни средства</i>						
<b>Вкупно биолошки средства</b>						

## 10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

	Тековна година	Претходна година
Вложувања во конвертибилни обврзници		
Вкупно:		
Број на конвертибилни обврзници:		
Права кои ги носат конвертибилните обврзници:		

## 11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	51.232.880	64.389.487
Побарувања од купувачи во странство	2.233.496	2.304.959
Застарени, сомнителни и спорни побарувања	14.354.393	13.471.937
Вредносно усогласување на побарувања		
Вкупно:	67.820.769	80.166.383

## 12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	8.373.661	2.624.935
Парични средства во денарска благајна	670.408	1.283.441
Девизна сметка		53.562
Девизна благајна		
Вкупно:	9.044.069	3.961.938

### 13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции	Во сопственост на	Состојба						
		20__ (тековна година)	01.01.__	%	зголем.	намал.	31.12.__	%
Обични акции	Физички лица							
	Правни лица							
	Откупени сопствени акции							
Приоритетни акции	ФПИО							
	Вкупно							
		20__ (претходна година)	01.01.__	%	зголем.	намал.	31.12.__	%
Обични акции	Физички лица							
	Правни лица							
	Откупени сопствени акции							
Приоритетни акции	ФПИО							
	Вкупно							

### 14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на достасување над 5 години:	Тековна година	Претходна година
Вид на обврска:		
Вид на обезбедување:		
Обврски спрема поврзани друштва	_____	_____
Обврски кон добавувачи	_____	_____
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити	_____	_____
Обврски по основ на кредити	_____	_____
Обврски по основ на заеми	_____	_____
Останати долгорочни обврски:	_____	_____
	_____	_____
	88.840.545	104.303.858

Вкупно:

88.840.545

104.303.858

**15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ**

	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	46.965.015	54.064.158
Добавувачи во странство	18.922.890	27.517.045
Добавувачи за нефактурирани стоки	523.050	184.800
Вкупно:	66.410.955	81.766.003

**16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ**

	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		
Краткорочни кредити во земјата	416.669	23.405.598
Краткорочни кредити во странство		
Вкупно:	416.669	23.405.598

**17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА**

	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	413.091.678	421.023.132
Приходи од продажба во странство	2.429.708	2.800.788
Вкупно:	415.521.386	423.823.920

**18. останати приходи**

	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини	31.501.049	31.212.845
Приходи од наплатени отпишани побарувања	46.275	2.482
Приходи од државни поддршки		
Вкупно:	31.547.324	31.215.327

## 19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	83.727	87.645
Трошоци за саеми		
Наемнина	727.678	167.481
Дневници за службени патувања и патни трошоци	2.405.027	1.859.101
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи	856.800	856.800
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама	4.917.873	10.590.841
Премии за осигурување	1.379.862	1.319.781
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	1.219.957	1.198.414
Трошоци за ревизија	150.000	
Трошоци за останати интелектуални услуги	1.924.760	876.691
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања		
Загуби од отуѓување на нетековни средства		
Останати расходи		
Вкупно останати оперативни расходи	13.665.684	16.956.754

## 20. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

Тековна година

Претходна година

Побарувања по основ на купопродажни односи

Обврски по основ на купопродажни односи

Приходи од продажба на готови производи

Приходи од продажба на стоки

